

## ЗБИРЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСОБИНТЕ НА ЛЕКОТ

### 1. ИМЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ПРОИЗВОД

МАКСИДЕКС 1 mg/g масти за око

### 2. КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН СОСТАВ

Еден грам масти содржи 1 mg од дексаметазон.

#### Ексципиенси со познат ефект:

Еден грам масти содржи 0.5 mg метилпараидроксибензоат и 0.1 mg пропилпараидроксибензоат (Видете дел 4.4.)

За комплетна листа на ексципиенси Видете дел 6.1.

### 3. ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМА

Масти за око.

Масна, прозирна, бела до безбојна хомогена масти.

### 4. КЛИНИЧКИ ОСОБЕНОСТИ

#### 4.1. Терапевски индикации

Третман на неинфекцивни воспалителни и алергиски состојби на конјуктивата, корнеата и предниот сегмент на окото, вклучувајќи и пост-оперативни воспаленија, кои реагираат на стероидни препарати.

#### 4.2. Дозирање и начин на употреба

##### Дозирање

##### Употреба кај возрасни, вклучувајќи и постари лица

Мала количина (околу 1.5 см лента) на масти треба да се аплицира во конјуктивалната ќеса на заболеното око (очи), еднаш до четири пати на ден. Кога ќе се постигне позитивен одговор, фреквенцијата на администрација треба да се намали на една апликација дневно во период од неколку денови.

Треба да се внимава терапијата предвреме да не се прекине. (Видете дел 4.4).

Се препорачува интраокуларниот притисок континуирано да се следи.

Масти за очи може да се употребува пред спиење во комбинација со МАКСИДЕКС капки за очи, суспензија во текот на денот.

Се препорачува нежно затварање на очните капаци после апликација. Ова може да ја редуцира системската апсорпција на медицинските производи и да резултира со намалување на системските несакани ефекти.



Доколку се употребуваат повеќе од еден локален офтالмоловски медицински производ, истите треба да се аплицираат на растојание од 5 минути.  
Мастите за очи треба да се аплицираат последни.

### **Посебни популации**

#### **Педијатрска популација**

Безбедноста и ефикасноста на МАКСИДЕКС масти за очи кај педијатриските пациенти сеуште не е утврдена.

#### **Хепатални и бубрежни нарушувања**

МАКСИДЕКС масти за очи, не се испитувани кај оваа популација на пациенти. Сепак, поради ниската системска абсорпција на дексаметазон после локална апликација на овој производ, не е потребно прилагодување на дозата.

### **Начин на употреба**

За окуларна употреба.

За да се спречи контаминацијата на апликаторот и на маста, треба да се внимава да не се допираат очните капаци, околните делови или други површини со врвот на апликаторот од тубата.

### **4.3. Контраиндикации**

- Хиперсензитивност на активната супстанција и на било кој од ексципиенсите
- Акутна, нетретирана бактериска инфекција
- Херпес симплекс кератитис
- Вакцинација, варичела и други вирусни инфекции на корнеата или конјуктивата
- Габични заболувања на окуларната структура или нетретирани паразитски инфекции на очите
- Микобактериска окуларна инфекција

### **4.4. Специјални предупредувања и мерки на претпазливост**

Продолжената употреба на локални офтальмоловски кортикостероиди може да доведе во окуларна хипертензија и/или глауком, со оштетување на очниот нерв, намалена оштрина на видот и нарушувања во видното поле и постериорна субкапсуларна формација на катаракта. Кај пациентите кои примаат продолжена офтальмоловска терапија со кортикостероиди, интраокуларниот притисок треба редовно да се проверува. Ова особено е значајно кај педијатриските пациенти, бидејќи ризикот од окуларна хипертензија предизвикана од кортикостероиди може да биде поголем кај децата и може да се јави порано отколку кај возрасните. МАКСИДЕКС масти за очи не е одобрена за употреба кај педијатрски пациенти.

Ризикот од покачување на интраокуларниот притисок и/или катарактна формација, предизвикано од кортикостероиди, се зголемува кај пациенти со предиспозиции (пример: дијабетес).

Ако МАКСИДЕКС масти за очи се администрацира кај пациенти со глауком, третманот треба да се ограничи на 2 недели, освен ако подолгото третирање не е оправдано; интраокуларниот притисок мора континуирано да се мониторира.

Cushing-синдром и/или адренална супресија поврзана со системска апсорпција на офтамолошки внесен дексаметазон може да се појави после интензивна или долготрајна континуирана терапија кај предиспонирани пациенти, вклучувајќи ги децата и пациентите третирани со ритановир (Видете Дел 4.5). Во вакви случаи, третманот не треба да се прекине одеднаш, туку постепено да се намалува.

Кортикостероидите може да ја намалат резистенцијата и да помогнат во воспоставување на бактериската, вирусна, габична паразитска инфекција и може да ги маскираат клиничките знаци на инфекција.

Треба да се посомнева и на габична инфекција кај пациенти со упорна корнеална улцерација.

Доколку се појави габична инфекција, терапијата со кортикостероиди треба да се прекине.

Терапијата не треба предвремено да се прекинува бидејќи ненадејното прекинување на високо дозираните окуларни кортикостероиди може да доведе до враќање на воспалителната состојба.

Локалните офтамолошки кортикостероиди може да го забават заздравувањето на корнеата. Локалните НСАИЛ исто така предизвикуваат забавено или одложено заздравување. Истовремената употреба на локалните стероиди и локалните НСАИЛ може да го зголеми потенцијалот на проблемите при лекување (Видете дел 4.5).

Кај заболувања што предизвикуваат истенчување на корнеата и склерата, со употреба на локални кортикостероиди пријавена е појава на перфорации.

Не се препорачува употреба на контактни леќи за време на третман на очно воспаление. Во случај да им е дозволено на пациентите да користат контактни леќи, треба да се советуваат да ги отстранат контактните леќи пред апликација на овој производ и да чекаат најмалку 15 минути пред повторно да ги стават.

МАКСИДЕКС масти за очи содржи метилпарахидроксибензоат и пропилпарахидроксибензоат (како конзерванси), кои може да предизвикаат алергиски реакции (малко е да бидат одложени).

#### **4.5. Интеракција со други медицински производи и други форми на интеракции**

Истовремената употреба на локални стероиди и локални НСАИЛ може да го зголеми потенцијалот за проблеми со заздравувањето на корнеата.

Кај пациенти кои се третирани со ритановир, можно е да се покачат плазма концентрациите на дексаметазон (Видете Дел 4.4).

Интеракции со активната супстанција се пријавени по системска администрација. Сепак, системската апсорпција на дексаметазон после локална окуларна апликација е толку мала, што ризикот за било каква интеракција е минимален.

#### **4.6. Плодност, бременост и доење**

##### **Плодност**

Не се направени студии за евалуирање на ефектите од локална окуларна апликација на дексаметазон врз плодноста. Постојат ограничени клинички податоци за евалуација на ефектот на дексаметазонот врз машката или женската плодност. Не се појавиле



несакани ефекти врз плодноста од дексаметазон кај хорионски гонадотропин третиран модел на стаорец.

#### Бременост

Не постојат адекватни или добро-контролирани студии за масти за око кои содржат дексаметазон кај бремени жени. Продолжената или повторена употреба на кортикоиди за време на бременост се поврзува со зголемен ризик од интраутерино намалување на растот. Новороденчињата кои се родени од мајки кои примале значителни дози на кортикостероиди за време на бременост, треба да се набљудуваат внимателно заради знаци на хипoadренализам (Видете Дел 4.4). Студиите врз животни покажале репродуктивна токсичност после системска администрација. Окуларната администрација на 0,1 % дексаметазон резултирала со фетални аномалии кај зајаци (Видете Дел 5.3).

МАКСИДЕКС маст за око не се препорачуваат за време на бременост.

#### Доење

Системски администрираните кортикостероиди се излачуваат во човечкото млеко во количини кои може да влијаат на бебето при доење. Не е познато дали МАКСИДЕКС маст за око се излачува во мајчиното млеко. Не се достапни податоци за преминувањето на дексаметазон во човечкото мајчино млеко. Не е веројатно количината на дексаметазон да биде детектибилна во мајчиното млеко или дека е можно да предизвика клинички ефекти кај новороденчето при топикална употреба на препаратурот. Ризикот кај доенчињата не може да се исклучи. Треба да се донесе одлука дали доењето да се прекине или да не се употребува МАКСИДЕКС маст за око земајќи ја во предвид користа од доењето за детето и користа од терапијата за мајката.

#### **4.7. Ефекти врз способноста за возење и употреба на машини**

МАКСИДЕКС маст за око, нема или има незначително влијание врз способноста за возење и употреба на машини.

Привремено замаглен вид или други визуелни нарушувања може да влијаат на способноста за возење или употреба на машини. Доколку по апликацијата се појави замаглен вид, пациентот мора да причека се додека не настане избистрување на видот пред да се започне со возење или употреба на машини.

#### **4.8. Несакани ефекти**

##### a. Преглед на безбедносниот профил

Во клиничките студии, најчесто пријавена несакана реакција е окуларна непријатност.

##### b. Табеларен преглед на несаканите реакции

Следниве несакани ефекти се пријавени за време на клиничките испитувања со МАКСИДЕКС маст за око и се класифицирани според следнава фреквенција: многу чести ( $\geq 1/10$ ), чести ( $\geq 1/100$  до  $< 1/10$ ), неовообичаени ( $\geq 1/1000$  до  $< 1/100$ ), ретки ( $\geq 1/10000$  до  $< 1/1000$ ), многу ретки ( $< 1/10000$ ) или непознати (не може да се процени врз основа на расположливите податоци). Во секоја група на фреквенција, несаканите ефекти се наведени според опаѓачки редослед на сериозноста.

Класификација според органски системи	Несакани реакции МедДРА препорачана терминологија (v. 18.1)
Нарушувања на нервниот систем	Невообичаени: лош вкус
Нарушувања на око	Чести: очна непријатност

	<b>Невообичаени:</b> кератитис, конјуктивитис, суво око, појава на обојување со дамки на корнеата од витално значење, фотофобија, заматен вид, јадеж во окото, чувство на страно тело во окото, зголемено солзење, абнормална сензација во окото, крусти на очниот капак, иритација на очите, окуларна хиперемија.
--	--

Следниве несакани ефекти се идентификувани во пост-маркетингшкото искуство. Категоријата на честота на овие несакани реакции не може да се процени од достапните податоци. Во секоја класа на органски системи, несаканите реакции се наведени според редослед на опаѓање на сериозноста.

Класификација според органски системи	Несакани реакции МедДРА препорачана терминологија (v. 18.1)
Нарушувања на имуниот систем	Непознати: хиперсензитивност
Нарушувања на ендокриниот систем	Непознати: Cushing-ов синдром, адrenalна инсуфициенција
Нарушување на нервниот систем	Непознати: вртоглавица, главоболка
Нарушување на око	Непознати: глауком, улцеративен кератитис, намалена оштрина на видот, корнеална ерозија, паѓање на очните капаци, болка во очите, мидријаза

#### с. Опис на избраните несакани реакции

Продолжената употреба на локални офтальмоловски кортикостероиди може да доведе во окуларна хипертензија со оштетување на очниот нерв, намалена оштрина на видот, нарушувања во видното поле и постериорна субкапсуларна формација на катараракта (Видете дел 4.4).

Поради кортикоидната компонента, кај заболувања што предизвикуваат истенчување на корнеата и склерата, има висок ризик од појава на перфорации особено после долготраен третман (Видете дел 4.4).

Кортикоидите може да ја намалат резистенцијата кон инфекциите и да помогнат во нивното појавување (Видете дел 4.4).

#### **Пријавување на можни несакани реакции**

Пријавувањето на можни несакани реакции после пуштањето на медицинскиот производ во промет е важно. Тоа овозможува континуирано следење на односот бенефит-ризик на препаратурот. Се бара од здравствените работници да ја пријават секоја можна несакана реакција преку Националниот систем за пријава на несакани реакции.

#### **4.9. Предозирање**

Локалното предозирање со МАКСИДЕКС може да се измие од очите.



Поради карактеристиките на овој препарат, не се очекуваат несакани ефекти со предозирање со овој препарат преку окуларна апликација, или во случај на случајна ингестија на содржината на една туба.

## 5. ФАРМАКОЛОШКИ ОСОБЕНОСТИ

### 5.1. Фармакодинамски особености

Фармакотерапевска група: офталмоловски препарати, анти-инфламаторни агенси, кортикостероиди.

ATC код: S01BA01

#### Механизам на дејство

Точниот механизам на анти-инфламаторното дејство на дексаметазонот е непознато. Се знае дека инхибира повеќе инфламаторни цитокини и доведува до повеќе глукокортикоидни и минералокортикоидни ефекти.

#### Фармакодинамски ефекти

Дексаметазонот е еден од најпотентните кортикостероиди, со релативна антиинфламаторна потентност повисока од таа на преднизолонот и хидрокортизонот.

#### Клиничка ефикасност и безбедност

Безбедноста и ефикасноста на дексаметазон суспензија/маст е потврдена во клинички испитувања на возрасни лица, објавена литература и пост-маркетингшкото следење.

#### Педијатриска популација

Безбедноста и ефикасноста на дексаметазон суспензија/маст не се испитувани кај деца. Сепак, дексаметазонот генерално се смета дека е безбеден за педијатриска употреба.

### 5.2. Фармакокинетски особености

#### Абсорпција

После локална окуларна апликација, дексаметазонот е детекти билен после 30 минути во очната вода (хумор) и пикот го достигнува за 90 до 120 минути со средна концентрација од 31 ng/ml. Ниски, но детекти билни концентрации се пронајдени во очната водичка после 12 часа. Оралната биорасположливост на дексаметазонот се движи од 70-80% кај нормални пациенти и субјекти.

#### Дистрибуција

После интравенска администрација волуменот на дистрибуција во рамнотежна состојба е 0.58 l/kg. In vitro, не се забележани промени во врзувањето со хуманите плазма протеини кај дексаметазонот со концентрации од 0.04 to 4 µg/ml, со средно врзување за хумани плазма протеини од 77.4%.

#### Биотрансформација

Приближно 60% од дозата се излачува во урината како 6-β-хидроксидексаметазон и до 10% како 6β-хидрокси-20-дихидродексаметазон. Непроменет дексаметазон не е детектиран во урината.

#### Елиминација

После интравенска администрација, системскиот клиренс е 0.125 l/час/kg. После орална администрација, 2,6% од непроменетиот лек-родител се излачува во урината, додека до 70% од дозата се излачуваат како идентификувани метаболити. После системска апликација, полу-животот бил 3-4 часа, но утврдено е дека е малку подолг кај мажи. Оваа набљудувана разлика не се препишува на промените во системскиот клиренс, туку на разликите во волуменот на дистрибуција и телесната маса.

#### Линеарност/Нелинеарност

Забележана е нелинеарна фармакокинетика после орална администрација на дози помеѓу 0.5 и 1.5 mg, каде AUC е помалку пропорционално од оралната доза.

#### Фармакокинетска/фармакодинамска врска

Фармакокинетска/фармакодинамска врска после локална окуларна апликација не е набљудувана.

#### Фармакокинетика на посебни популации

Фармакокинетиката на системски администрираниот дексаметазон не се разликува значително кај пациенти со ренални оштетувања во споредба со нормални субјекти. Педијатриската фармакокинетика варира помеѓу возрасните групи, но забежани се доста големи варијабилности помеѓу пациентите.

### **5.3. Претклинички податоци за безбедност**

Претклиничките податоци не покажуваат посебна опасност за човекот при препорачана клиничка доза на дексаметазон, базирано на конвенционалните токсиколошки студии за повторено дозирање, студиите за генотоксичност или карциноген потенцијал или токсичност за репродукцијата и развојот.

## **6. ФАРМАЦЕВТСКИ ОСОБЕНОСТИ**

### **6.1. Листа на ексципиенси**

Метил паракидроксибензоат (E218)  
Пропил паракидроксибензоат (E216)  
Безводен течен ланолин  
Без вазелин (мек парафин)

### **6.2. Несоодветности**

Нема на располагање.

### **6.3. Рок на траење**

4 години  
Четири недели после првото отварање.

### **6.4. Специјални мерки за чување**

Да се чува под 25°C.  
Да не се замрзнува  
Да се чува вон дофат на деца.  
Да се чува шишенцето цврсто затворено.

### **6.5. Природа и содржина на контејнерот**

Елокси-фенолна алуминиумска туба со полиетиленски апликатор и полиетиленски затворач.  
На пазарот се достапни следниве големини: пакување од 1 туба од 3.5 g.



**6.6. Посебни мерки на претпазливост при отстранување**  
Нема посебни услови.

**7. НОСИТЕЛ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ**

Македонијалек дооел, ул. Боца Иванова бр.1 Скопје

**8. БРОЈ И ДАТУМ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ**

15-3340/14 од 06.11.2014

**9. ДАТУМ НА ПОСЛЕДНА РЕВИЗИЈА НА ТЕКСТОТ**

Август 2016 година